

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Томчо Семенов од Струмица УП2 09-110/20 од 16 јули 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-384 од 30 јуни 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-384 од 30 јуни 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата на отворени задолжувања на жалителот.
4. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Томчо Семенов од Струмица до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-110/20 од 16 јули 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-384 од 30 јуни 2020 година издадено од КЕЦ Струмица, поради непостоење на технички услови за приклучок.

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-110/20 од 16 јули 2020 година со прилог:
  - Известување за некомплетна документација од 24 јуни 2020 година
  - Фактури за електрична енергија за Семенов Томе од Струмица
  - Одговор на поднесок бр. 16-17/22882 од 30 октомври 2014 година
  - Пресуда бр. П.бр.69/11 од 17 ноември 2011 година издадена од Основен суд Струмица

- Пресуда ГЖ-167/12 од 27 јануари 2012 година издадена од Апелационен Суд Штип
  - Известување од жалителот до ЕВН КЕЦ Струмица од 25 јуни 2020 година
  - Известување од жалителот до ЕВН КЕЦ Струмица од 29 октомври 2012 година
  - Известување од жалителот до ЕВН КЕЦ Струмица од 15 септември 2014 година
  - Достава на пресуда од жалителот до ЕВН од 15 октомври 2014 година
  - Достава на уплатница од жалителот до ЕВН од 6 ноември 2014 година
  - Записник од усна расправа одржана пред Основен суд Струмица бр. 69/11 од 10 ноември 2011 година
  - Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-284 од 30 јуни 2020 година
2. Одговор на Приговор од 11 август 2020 година

Во Приговорот е наведено дека се работи за наводен долг но и постоење на пресуди за истиот во полза на жалителот.

Во Одговорот доставен од Електродистрибуција е наведено дека жалителот е контактиран од страна на надлежните служби на КЕЦ Струмица и во насока на изнаоѓање на взаемно прифатливо решение е известен е да достави ново барање за согласност за приклучување, по кое ќе биде соодветно постапено.

Од доставните докази се утврди дека Електродистрибуција треба да ја ажурира листата на отворени задолжувања за жалителот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 110/20  
5 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски